

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

МАСОНСТВОТО ТАБУ ТЕМА ИЛИ ЈАВНА ТАЈНА



На масоните им била упатена забелешка: "Вие водите политика... исто како и Римската црква... жедни сте за освојување на светот". Нивниот одговор категорично гласел: "Морално освојување на светот... да, политичко господарее... не".

"Масонството често се појавува како многу моќна организација во светот. На неговите големи конференции и конгреси од светско значење понекогаш се решава и судбината на одделни народи и држави...".

Во јавноста масоните никогаш не истапуваат како политичка партија, но слободниот ѕидарски сојуз имал, има и секогаш во своите редови ќе има државници и политичари со најразлични погледи, од строги легитимисти до исклучителни левичари - демократи, како што во минатото и во сегашноста голем број владетели и претседатели на републики му припаѓале на масонството како негови редовни членови.

**"МОРАЛНО ОСВОЈУВАЊЕ НА СВЕТОТ...
ДА, ПОЛИТИЧКО ГОСПОДАРЕЊЕ... НЕ!"**

ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Македонија доби своја Голема масонска ложа. На осветлувањето, како чин со сите придружни церемонијални манифестации, директно учествуваа претставници од Обединетата голема ложа на Англија, која се смета за мајка на масонството. За оние кои знаат што значат масоните и со колкава моќ располагаат во светот, ова не беше настан кој се заборава, затоа што тој има своја историска димензија.

Дејствувањето на "Братството на слободните сидари" секогаш е конспиративно и строго затворено во своите ложи, а со тоа уште повеќе се поттикнува заинтересираноста кај граѓаните да дознаат кој сè во Македонија е масон. Сепак, за почит е тоа што Македонија сега се најде во друштвото на светското масонство, во кое сигурно членуваат успешни луѓе во секој поглед.

Масонските ложи во Македонија не се никаква новина. Отсекогаш ги имало и тоа многу на број. Од оние во кината, кои се сметаа за тајни, до оние публичните во театрите, спортските и концертните сали и стадионите. Сите, освен почитувачите на филмската уметност, кои седеле во овие ложи, оставиле белег, кој во историјата, кој во јавниот живот на Македонија. И навистина нешто значеле.

Верата мора да биде во средиштето на животот на масоните. Секој поединец е должен да биде добар граѓанин и да ги почитува законите, но тоа не значи дека тие не се обидуваат да ги променат работите, но сè тоа мора да се случи по легален пат. Важно е да се работи за овој свет да се направи подобар за сите кои живеат во него. Масонството подучува дека е суштествено да се прави добро, затоа што тоа е должност на масоните кон другите луѓе на кои животот треба да им биде исполнет колку што е можно повеќе.

МАКЕДОНСКИТЕ МАСОНИ СЕ БРАНАТ СО МОЛЧЕЊЕ

Припадноста на ложата подразбира тајност, изјави Бранко Тозија, познат македонски банкар. Неговото име беше спомнувано со имињата на повеќемина други познати личности кои биле членови на Големата ложа на Македонија, која во иднина ќе функционира како дел од Братство на слободните сидари.

"Ниту потврдувам ниту демантирам. Тоа е организација која има свои цели, но членовите не се фалат со членството во неа", вели Тозија.

Познат македонски неврохирург, чие име се спомнува меѓу присутните на основачкиот собир, демантира дека е член на ложата. Тој не прифаќа да се спомнува неговото име.

Во јавноста се шпекулира дека меѓу присутните биле и еден познат писател, сопственик на фармацевтска компанија, научник... Сè уште не се знае колку членови има Големата ма-



кедонска ложа, која се формира десеттина години по првите најави дека и во државава ќе се создаде такво здружение на граѓани. Во 1993 година Зоран Ненезиќ, голем мајстор на Масонската ложа на тогашна Југославија, најави дека "за една година ќе биде формирана Македонска масонска ложа". Тогаш тој најави дека основањето ќе се направи со помош на Југословенската и на Бугарската масонска ложа, а дека и Грчката ложа најавила оти сака да учествува во тоа создавање.

Но, наспроти ваквите најави, ова беше прва официјална промоција на Големата масонска ложа во Македонија, под патронство на Обединетата голема ложа на Англија (УГЛЕ). Од-луката и во Македонија да се формира масонска ложа била донесена на последниот годишен Конгрес на светските масонски организации. Во извештајот од Конгресот, во точката "разни информации" било посочено дека Обединетата голема ложа ја објавила намерата "на 1 октомври да формира свој огранок во Македонија". Во неа се вели дека "Македонската ложа ќе биде составена од веќе признати масони од Обединетата голема масонска ложа на Англија".

На 14 септември минатата година, вториот човек во Англиската ложа, Спенсер Даглас Дејвид Комптон, со писмо ги известил претставниците на светските масонски организации дека на 1 октомври 2005 година, со голема делегација ќе замине за Скопје за да присуствува на основачкиот собир.

До обновувањето на Масонската ложа во Македонија не дојде случајно, со оглед на долгата традиција на присуство на вакви организации и братства на овие простори. Според историски сознанија, една од највлијателните масонски ложи во Европа, Истанбулската ложа, била формирана токму во Македонија во периодот на Младотурската револуција. Изминативе децении постоењето и дејноста на масонските ложи биле квалификувани во негативен контекст, во што особено предничиле црковните кругови.

Професор од Правниот факултет во Скопје, кој сака да остане анонимен, вели дека не треба да се стравува од формирањето вакви организации: "Во основа тоа се хуманитарни, полутајни организации, чие влијание во општеството не треба да се преценува. Случајот со соседните земји покажува дека ако тие имаа некое големо влијание, тие земји немаше да имаат толку проблеми. Тие немаат таква моќ каква што им се припишува. Едноставно, тие се дел од цивилното општество".

МОЌНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЃУНАРОДНИТЕ РЕЛАЦИИ

Постојат две главни теории за потеклото на масонството. Според првата, мајсторите-каменоресци кои ги граделе големите катедрали и замоци имале свои ложи во кои разговарале за нивните проблеми и договори. Втората теорија вели дека на почетокот на XVII век група луѓе се организирале за да ги унапредат религиозната и политичката толеранција и да изградат подобар свет. Големата ложа на Англија има 8.644 ложи секаде во светот и околу пет милиони членови.

Во некои развиени земји, во кои масонството има забележително влијание и авторитет, долгогодишна традиција и практика, постои научна дисциплина која се занимава со масонството. Истовремено, според некои податоци, бројот на публикациите во светот кои се занимаваат со проблемите на масонството, е исклучително значителен. Сè уште постојат ди-

леми и нејаснотии околу прашањата поврзани за местото и улогата на масонството, неговите цели и стратегија и натамошните амбиции во националните и меѓународните релации.

Во списанието "Шестар", интерен орган на Големата ложа на Југославија, кој излегувал во периодот од 1921 до 1939 година, било запишано: "Масонството често се појавува како многу моќна организација во светот. На неговите големи конференции и конгреси од светско значење понекогаш се решава и судбината на одделни народи и држави...".

Масонските историографи повеќе пати истакнале дека нивната организација и истакнатите масони во светот одиграле значајна улога во развојот на човечкото општество, почнувајќи од оние во Француската револуција, на чело со масоните Робеспјер, Дантон и Мирабом сè до улогата и заслугите во борбата на страна на антихитлеровата коалиција во Втората светска војна.

Масоните тврделе дека е исклучително важно прашањето дали би било создадено Кралството на Србите, Хрватите и Словенците во 1918 година без помош на светското масонство и активното учество на југословенските масони - признати политичари и државници во тоа време.

На светскиот Конгрес на масоните, кој се одржал во септември 1926 година во Белград, зборувал и големиот мајстор на тогаш највлијателната масонска организација во Европа - францускиот Голем ориент - Артур Грусие, инаку тогашен потпретседател на Народното собрание на Република Франција.





Повеќето се луѓе кои ја вршат својата работа и професија без некаква "заднина", освен начинот на кој го живеат животот. Многумина се препознатливи по име, лик или по постигнувањата. Освен Џорџ Вашингтон, и други 13 претседатели, 8 потпретседатели и 42 судии од Врховниот суд кои биле масони, уште некои поистакнати личности кои биле дел од масонството: Gerald R. Ford, Sir Alexander Fleming, Henry Ford, Thomas J. Watson, John Wayne, L. Van Beethoven, Clark Gable, Wolfgang A. Mozart, William McKinley и многу други.

На констатацијата: "Вие водите политика... исто како и Римската црква... жедни сте за освојување на светот", Грусие категорично одговорил: "Морално освојување на светот... да, политичко господарее... не!". Овој Конгрес е познат и по тоа што од него е произлезена Резолуција во која може да се "види духот кој вее во масонството", односно решеноста на масоните со сите сили да му помагаат на Друштвото на народите, при што е потенцирано дека повеќето дипломати од ова Друштво им припаѓаат на "слободните сидари" и несомнено дека тие ќе направат сè да дојде до што поголемо зближување на народите.

Наведеното масонско списание "Шестар" истакнува: "Слободното сидарство политички е целосно неутрално движење т.е. тоа е вонпартиско движење. Но, 'слободните сидари' рас-

праваат за сите државни и политички прашања кои се од поголемо значење и во секое од нив тие се ориентираат во смисла на своите принципи".

По социјалниот состав членството во масонството "им припаѓа на врвовите на банкарството, индустријата и трговијата, на повисоките слоеви на интелигенцијата и државната администрација (вклучувајќи политичари и државници од највисок ранг).

На пример, од околу 400 масони колку што во 1931 година имало во Белград, 102 члена биле од државната администрација (високи службеници, началници, дипломати и пратеници), 97 биле припадници на крупниот капитал (банкари, индустријалци, трговци), политичари и сенатори (вклучувајќи и министри во тогашната влада) имало 49, универзитетски професори 46, од областа на културата и уметноста имало 33 члена, а 30 членови ѝ припаѓале на техничката интелигенција (инженери, архитекти), од образованието (директори на средни училишта и професори) биле 24 члена, а 49 члена биле аптекари, лихвари, свештеници и др.

Набљудувајќи го масонството во неговиот историски развој треба да се има предвид и фактот дека во неговото членство имало 29 цареви и кралеви од европските дворови, меѓу кои, Наполен Први и Трети, Луј Четиринаесетти, Џорџ Четврти и Шести, Едвард Седми и Осми, Фридрих Велики, Вилијам Први...

Во авторитетниот "Масонски лексикон", кој е објавен во Париз во 1971 година, се тврди дека во светот има 39 различни теории за потеклото и настанувањето на масонството. На списокот на првите големи мајстори се наоѓаат Исус Христос и Мојсиј, цар Соломон и Александар Македонски, кинескиот цар Фо-Хија и римскиот император Јулије Цезар.



цар Фо-Хија и римскиот император Јулије Цезар.

На денот на Свети Јован Крстител покровителот на "free-masons", што буквално значи "слободни сидари", на 24 јуни 1917 година четири лондонски ложи се обединиле во една - Големата ложа на Англија. Всушност, околу 1730 година во Англија постоеле 52 ложи. Околу 1750 година масонството се проширило и се зацврстило во

сите водечки земји во Европа.

Во Франција масонството навлегло во 1721 година, а во 1773 година била основана ложата Големите ориент на Франција, која обединува 629 основни ложи. По доаѓањето на власт на Де Гол било намалено влијанието на масоните во францускиот Парламент и во Владата. Првите неколку години на Петтата република, во француската Влада немало ниту еден масон. Дури во времето на Кув де Мирвил била обновена традицијата во Владата да има барем еден министер кој е масон.

(Продолжува)